

## ОГЛАС ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: **01421/2019**

### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Царинска управа на РМ**

I.1.2) Адреса: **Лазар Личеноски бр. 13**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Дафинка Кијевска**, адреса на е-пошта: **dafinka.kijevska@customs.gov.mk**  
телефон/факс: **02 3 171779/**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат  
**На горната адреса**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:  
**Државни органи - Општи јавни услуги**

### ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:  
**Тековно одржување на објекти на гранични премини**

II.1.1) Објавување на проценета вредност **Не**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги** - Категорија на услуга број: **1 Услуги за одржување и поправка**  
Консултантски услуги **Не**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: **На локации согласно барањата и условите наведени во техничката спецификација од тендерската документација**

II.3) Секторски договор **Не**

II.4) Централно тело **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: **Тековно одржување на објекти на гранични премини**

II.7) Заеднички поимник за јавни набавки **Да**  
Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра	Опис
50000000-5	Услуги за поправка и одржување

II.8) Делива набавка **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Алтернативни понуди **Не**

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: **12**

### **ДЕЛ III: ПОСТАПКА**

III.1) Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: **Да**

Дополнителни информации за причините за намалување на роковите на постапката за доделување на договор за јавна набавка

**- намалување на роковите поради итни причини**

- договорниот орган има објавено претходно индикативно известување

- договорниот орган ја има објавено целокупната тендерска документација на интернет адреса

Дополнително образложение

**- Набавката ќе се спроведе во скратен рок за поднесување на понуди од денот на објавување на огласот поради тоа што претходно започната постапка за истата набавка се ПОНИШТИ, а претходно склучениот договор е веќе истечен. Царинската работа не трпи одлагање и немањето на договор за тековно одржување сериозно може да ја загрози работата, посебно на граничните премини.**

III.3) Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

III.4) Електронска постапка? **Да**

III.5) Електронска аукција **Да**

### **ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ**

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Гаранција на понудата: **Не**

IV.1.2) Изјава за сериозност: **Да**

IV.1.3) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: **Да [5.00 %]**

IV.1.4) Авансно плаќање: **Не**

IV.1.5) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): **Не**

IV.1.6) Резервирани договори **Не**

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи  
- изјава дека во последните 5 години не е изречена правосилна судска пресуда за сторено кривично дело од член 88 став 1 од ЗЈН

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност

- Уверение дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор

- Документ за регистрирана дејност: **Согласно Тендерска документација**

IV.2.3) Техничка или професионална способност на економскиот оператор

- со листа на главни испораки на стоки или извршени услуги во последните три години, со вредности, датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување потврда за извршени испораки или извршени услуги: **Согласно Тендерска документација**

## **ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ**

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до **20.06.2019 година во 11:00 часот**

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: **12.06.2019 година во 15:30 часот**

V.2.3) Краен рок за одговор на прашања **14.06.2019 година во 15:30 часот**

V.3) Период на важност на понудата: **365** дена

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите

**20.06.2019 година во 11:00 часот**, место: ул. Колекторска бб Скопје Царинарница Скопје

V.5) Дополнителни информации

V.6) Датум на објава: **29.05.2019** година

## **ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ**

## **ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА**

## **ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ**

## **ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ**